

До

УСТАВЕН СУД НА  
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
Ул. Кеј „Димитар Влахов“ бр.19  
- Скопје

**Б А Р А Њ Е**

за заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3  
од Уставот на Република Северна Македонија

**I. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО**

Физичко лице			
Име:		Презиме:	
Адреса на живеење	Улица		Број
	Место		Општина
Телефон за контакт:			
Податоци за полномошник (доколку подносителот има полномошник)*			
* НАПОМЕНА: <i>Полномошното задолжително да се достави во оригинал</i>			
Име и презиме			
Адреса			
Телефон за контакт:			

## II. ПРЕДМЕТ НА БАРАЊЕТО

**Барање за заштита на правото или слободата од членот 110 алинеја 3 од Уставот** (слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата; политичкото здружување и дејствување и забрана на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност)

**Повредено со:**

**А.** конечен или правосилен поединечен акт; или

**Б.** со дејство

*\* Доколку повредата е сторена со поединечен акт го пополнувате делот А*

**А. Конечен или правосилен поединечен акт**

Назив на актот

Доносител на актот

Број на актот и датум на донесување

Датум на прием

Датум кога поединечниот акт станал конечен односно правосилен

*\* Доколку повредата е сторена со дејство го пополнувате делот Б*

**Б. Дејство со кое е сторена повредата**

(опишете го дејството со кое е сторена повредата, наведете го датумот кога тоа е преземено и денот на дознавањето за преземање на дејството)

## III. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

**Факти и докази на кои се заснова барањето**

**Причини поради кои се бара заштита**

--

**IV. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ**

**Предлог за одлучување по барањето за заштита на слободите и правата**

--

**Посебен предлог (времена мерка)**

*\* Опционо*

Со оглед на тоа што од извршувањето на оспорените поединечни акти или дејствија може да настанат неостранливи или тешко отстранливи последици

\_\_\_\_\_ (образложете ги причините)

предлагам Уставниот суд да донесе решение за запирање на извршувањето на

\_\_\_\_\_ (наведете го поединечниот акт или дејство)

до донесување на конечна одлука.

**V. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО**

--

*\* Полињата во образецот не се лимитирани*

Подносител,

\_\_\_\_\_

Потпис